

ПОНУДА ЗА БИЗНИС КОМПЛЕТ

Почитувани,

Осигурувањето на имотот на фирмата и Вашите вработени е инвестиција во иднината на Вашиот бизнис! Со **БИЗНИС Комплет** пакетите имате единствена можност да добиете сеопфатно решение за полиса со која комплетно ќе го осигурате Вашиот бизнис од бројните ризици на кои секојдневно сте изложени.

ВАШАТА СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА за БИЗНИС Комплет:

Еуролинк ја наградува Вашата доверба - со договор за лојалност на 3 години, добивате **БИЗНИС Комплет** пакет со **30% попуст за првата година!**

Понудата за осигурување за **БИЗНИС Комплет** опфаќа покритија за:

Редовна годишна премија		S	M	L
		4.000 ден.	7.200 ден.	10.200 ден.
Основни ризици	Предмет на осигурување	Сума на осигурување		
Осигурување од пожар и други опасности				
Пожар	Деловен објект	до 450 ЕУР за 1м2		
Гром	Залиха на трговска стока*	307.500	615.000	1.230.000
Експлозија	Мебел и опрема	61.500	123.000	246.000
Луња и град	Пари при манипулација	12.000		
Излевање вода од инсталации				
Паѓање на летала				
Други имотни осигурувања				
	Залиха на трговска стока*	61.500	123.000	246.000
	Мебел и опрема	61.500	123.000	246.000
	Пари при манипулација на прв ризик	12.000		
	Кршење стакло на прв ризик	1,5% од градежниот објект		
Финансиски загуби				
Прекин на работа до 30 денови	Прекин на работа од пожар и др.	100.000		
Одговорност				
Одговорност	Општа одговорност кон трети лица	307.500		
Незгода				
Смрт од незгода		120.000		
Траен инвалидитет	Вработени кај осигуреникот според платен список	240.000		
Трошоци за лекување		30.000		

Сите осигурени суми се изразени во македонски денари.

* кај услужни дејности кои немаат залиха при осигурување од пожар сумата на залихата се трансформира во сума за опрема и мебел

**кај услужни дејности кои немаат залиха при осигурување од кражба сумата на залихата не е предмет на осигурување

Франшизите кои ќе се применуваат во случај на штета се следни:

· 10% од штетата за сите имотни штети и штети од одговорност;

· 14 дена за штети настанати од прекин на работа.

За најповолниот пакет за Вашиот бизнис, обратете се на eurolink24@eurolink.com.mk или на телефонскиот број **02/15888** и побарајте ја Вашата понуда или полиса уште денес!

Со почит,
Тимот на Еуролинк осигурување

